



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 19 мај 1956
Број 12 Година XII

Претплатата за 1956 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 20 динари
Чековна сметка број 802-Т-698

101.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1956 ГОДИНА

На основа чл. 71 точ. 11 од Уставниот закон
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија, се прогласува Општествениот
план на Народна Република Македонија за 1956
година, што го усвои Народното собрание на На-
родна Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 25 и 26 април 1953
година и на седницата на Соборот на производи-
телите одржана на 25 и 26 април 1956 година.

У. бр. 5

10 мај 1956 година
Скопје

Претседател Претседател
на Народното собрание, на Извршниот совет,
Лазар Колишевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1956 ГОДИНА

ДЕЛ ПРВИ

СМЕРНИЦИ ЗА РАЗВИТОК НА СТОПАНСТВОТО ВО 1956 ГОДИНА

I. ОПШТ ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСТВОТО ВО 1955 ГОДИНА

1.

1) Во 1955 година е остварен пораст на произ-
водството во сите области на стопанството освен во
градежништвото. Вкупниот општествен производ е
пораснат (по исти цени) за 11% спрема 1954 година,
а по глава на жител за 8,5%. За порастот на оп-
штествениот производ најповеќе придонесоа индус-
триското и земјоделското производство.

2) Индустриското производство е поголемо за
17% во однос на 1954 година. Порастот е остварен
во сите гранки освен во хемиската и тутунската
индустрија. Поголемото производство во 1955 го-
дина потекнува главно од подоброто користење на
постојните капацитети, а и од започнувањето со
производство на порцелански и стакларски произ-
води. Во хемиската индустрија производството е

намалено поради нередовното снабдување со суро-
вини и работите околу реконструкцијата на фа-
бриката за сапун, а во тутунската индустрија по-
ради слабата берба во 1954 година.

Движењето на производството по гранки е
следно:

Индекс 1955 : 1954 година

Производство и распределба на електрична енергија	134
Производство на јаглен	124
Обоена металургија	110
Експлоатација и преработка на неметали	149
Металска индустрија	118
Хемиска индустрија	98
Индустрија на градежен материјал	104
Дрвна индустрија	111
Производство и преработка на хартија	185
Текстилна индустрија	138
Индустрија на кожи и обувки	132
Прехранбена индустрија	115
Графичка индустрија	119
Индустрија на тутун	93
Експлоатација на шуми	129

Зголемување на производството во капаците-
тите пуштени во погон по 1953 година, подобрата
снабденост со сировини на останатите капацитети
и поредовното снабдување со електрична енергија
придонесе за зголемување на производството во 1955
година. Во 1955 година почна да се произведуваат
нови производи: силекс, стаклена волна, порцелан
и друго.

Просечниот број на запослените работници и
службеници во индустријата и рударството во 1955
година е зголемен за 21% во однос на 1954 година.
Зголемувањето на просечниот број на запослените
е поголемо од зголемувањето на физичкиот обем на
производството поради пуштањето во пробен погон
на нови капацитети, чие производство не е во сраз-
мер со бројот на запослените работници.

3) Порастот на земјоделското производство во
1955 година, како во однос на просекот 1947/51 така
и во однос на производството во 1953 и 1954 година,
произлегува од поволните временски услови, како
и од преземаните мерки за унапредување на про-
изводството. Инвестиционите вложувања во прет-
ходните години во лозарството и во мелиорациите,
како и поволните цени на памукот, оризот, гради-
нарските и некои други производи влијаеја врз
зголемувањето на производството.

Пораст на производството има во сите гранки со исклучок на овоштарството и рибарството. Потфрлувањето на производството во тие гранки се должи на исклучиво ниските температури во пролетта на 1955 година.

Во 1955 година и понатака се преземени мерки за унапредување на производството, како што се употреба на квалитетно семе, поголема потрошувачка на вештачко ѓубре, производство на овошни расадници, изградба на топли леи за расад на градинарски култури и тутунов расад, контрахирање, производство на лозови калем, макрореорганизација во сточарството, подобрување на пасиштата, набавка на мерино овци за меринизација, вештачко осеменување на крави и овци, матични стада и друго. Фондовите за унапредување на земјоделството исто така придонесува во остварувањето на мерките за унапредување на земјоделството.

4) Обемот на градежните работи во 1955 година беше на нивото од 1954 година, со извесни измени во структурата на градбата. Завршувањето на поголем број објекти услови недоволноста на капацитетите за занаетско завршни работи одделно да се потенцира, поради што во 1955 година се забавени работите во довршувањето на објектите. Се забележува извесно зголемување на механизацијата во градежништвото, која меѓутоа недоволно се користи. Треба да се обележи дека е постигнат напредок во давање на работите за изведување со наддавање и подобро снабдување на градилиштата со потребни материјали. Недостиг на комплетна техничка документација се уште е проблем и влијае при реализацијата на градежните работи, а со тоа и врз организацијата на градилиштата и трошоците на градењето.

5) Обемот на сообраќајните услуги во друмскиот сообраќај во 1955 година е поголем за 21% од 1954 година. Ова зголемување на сообраќајните услуги е резултат на инвестиционите вложувања, со кои се зголеми капацитетот на сообраќајните средства и се подобри нивната техничка опременост, како и олеснувањата во стопанскиот систем во сообраќајот.

2.

Општите услови и карактеристики на движењето на пазарот во целата земја се карактеристични и за движењата на пазарот на подрачјето на НРМ. Стопанството во 1955 година се карактеризира со недоволно сообразени стоковно-парични односи, кое е резултат покрај другото на поголемите инвестициони вложувања, буџетската потрошувачка и поголемите приходи на населението отколку што беа предвидувањата на планот.

Приходите на населението во текот на 1955 година се зголемени во НР Македонија за 7.733 милиони динари или 21,9% во споредба со претходната година. Зголемувањето на паричните приходи на населението е остварено пред сè поради знатното зголемување на запосленоста во стопанството, односно на платниот фонд за 3.097 милиони динари или 13% и понатамошното зголемување на цените на селско-стопанските производи, што придонесе да нарастат приходите на селото за 1.394 милиони

динари или 22,3% во однос на 1954 година. Осетното зголемување на паричните приходи го надмина обемот на стоковните фондови и доведе до поинтензивна побарувачка на пазарот.

Под дејството на недоволно сообразените стоковно-паричните односи на пазарот и во 1955 година дојде до понатамошно зголемување на цените, како на индустриските така и на земјоделските производи. Општиот индекс на продажните цени на мало во НР Македонија во 1955 година е зголемен за 14%. Во рамките на ова зголемување цените на индустриските стоки се покачени за 5%, на земјоделските производи за 36% и на услугите за 18%. Зголемувањето на цените на селско-стопанските производи е резултат на поголемата побарувачка за овие производи поради зголемениите парични приходи на градското население со кое се изврши прерасподелба на приходите во полза на селото.

3.

Со цел да се ублажи дејството на нарушените стоковно-парични односи, што особено дојдоа до израз во првото полугодие, покрај спроведувањето на мерките предвидени со општествениот план за 1955 година за создавање на задолжителни резерви од 6% од сите остварени приходи, оданочување на стопанската добивка, ограничување употребата на амортизационите фондови, стана нужно во текот на годината да се донесат низа други мерки за ограничување на паричните давања, коишто би довеле до понатамошно покачување на цените. Порајдни мерки донесени во текот на 1955 година се: задолжителното давање на депозити при преземање обврски за инвестициони заеми, давањето реални гарантни износи; одлагањето на користењето на фондовите од претпријатијата до одобрувањето на завршните сметки; порамномерната наплата на данокот на промет и друго. Сите овие мерки придонесоа за поопраничено користење на паричните средства.

Во системот на кредитирањето се применува активна кредитна политика заснована врз поопстојна оценка на кредитната способност на стопанските организации. Примената на приведената мерка доведе до тоа порастот на користените кредити да биде помал во однос на претходната година, а одобрените кредити да се користат многу поинтензивно, што беше еден од елементите кои ја ограничуваа куповната сила на пазарот.

Дејството на сите преземени мерки за ограничување на куповната сила на пазарот поефикасно дојде до израз дури при крајот на II полугодие, кога на пазарот се почувствуваа извесно смирување и забавување натамошниот пораст на цените, со кое се создаде поволна почетна основа за натамошна стабилизација на пазарот во 1956 година.

4.

На движењата во стопанството во 1955 година покрај другото влијаеше и зголемувањето на инвестиционата и буџетската потрошувачка. Инвестиционата потрошувачка во 1955 година е поголема од таа во 1954 година за 30%, додека буџетската потрошувачка за 1,6%.

Политичко-територијалната реорганизација, што се спроведе во 1955 година, придонесе исто така за стопанската активност во 1955 година.

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВИТОК ВО 1956 ГОДИНА

Основните претпоставки за развитокот на стопанството во 1956 година се следните:

1) Во индустријата и рударството во 1956 година се предвидува понатамошно зголемување на обемот на производството. Зголемувањето во однос на 1955 година ќе изнесува 30%. Во 1956 година дури се предвидува процентот на порастот да биде поголем како од тој што е постигнат во 1954/53 (25%), така и од порастот постигнат во 1955/54 година (17%). Ова постигање се очекува да биде реализирано со понатамошното подобро искористување на постојните капацитети и активирање на нови во електростопанството, индустријата на неметали, металската индустрија, текстилната индустрија и прехранбената индустрија.

Во вкупното зголемување на обемот на индустриското производство за 1956 година знатен пораст ќе имаат производите за широка потрошувачка.

2) Производството на земјоделството во 1956 година ќе се зголеми за 1,3% во однос на 1955 година, а во однос на просекот 1947/1951 година за 27%. Зголемувањето на производството ќе се оствари како резултат на досегашните инвестициони вложувања и примената на сите мерки за унапредување на земјоделството, како што се производството на квалитетно семе, употребата на вештачко ѓубре и поактивното вклучување на земјоделската служба во спроведување на мерките за унапредување.

3) Инвестиционите вложувања во 1956 година ќе бидат под нивото на извршувањето во 1955 година. Основна карактеристика на инвестиционата изградба во 1956 година е завршување на голем дел на започнатите вложувања во минатите години, довршување и започнување на реконструкцијата на постојните претпријатија, смалување на буџетските инвестиции, нивно прекинување, односно забавување на финансирањето на знатен дел објекти започнати во минатите години.

4) Запосленоста во 1956 година ќе остане главно на исто ниво како и во 1955 година, со тоа што бројот на запослените во индустријата се предвидува да се зголеми, а во градежништвото да се намали.

5) На општите движења во стопанството ќе имаат влијание покрај другото, и мерките за забавување порастот на буџетската потрошувачка, измените во прописите за обврските на земјоделските производители, како и усмерување трошењето на средствата на фондовите и друго.

6) Ограничувањето на инвестиционата и буџетската потрошувачка, зголемувањето на производството и увозот на стоки за широка потрошувачка, како и другите предвидени мерки ќе придонесат за стабилизирање на пазарот, смирување на движењето на цените а со тоа и за постепено подобрување на животниот стандард, посебно на градското население.

7) Во текот на 1956 година се предвидува понатамошно зголемување на извозот за 4% во однос на 1955 година. Поголем пораст на извозот се предвидува во индустриските стоки, а и зголемување во селско-стопанските производи.

8) Мерките за проширување и подобро материјално обезбедување на стручното школство, односно стручното издигање на кадровите, како и мерките за подобрување на организацијата на работата ќе влијаат врз стопанските движења во 1956 година.

9) Промените во стопанскиот систем што ќе се спроведуваат во 1956 година, одделно промените во распределбата на добивката на стопанските организации, ќе придонесат исто така за урамнотежувањето на стоковно-паричните односи, а со тоа и за стабилизацијата на пазарот.

ГЛАВА I

ВКУПЕН ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД

Зголемувањето на општата стопанска активност придонесува за пораст на општествениот производ.

Зголемувањето на општествениот производ пред сè се овозможува со порастот на индустриското и земјоделското производство како и со зголемената активност во сообраќајот, трговијата и занаетчиството.

Движењето на општествениот производ по години по исти цени е следно:

	1953	1954	1955	1956	1955

вкупен општествен					1955
производ	100	100,6	111,7	118,4	105,9
општествен производ					
по еден жител	100	98,0	106,3	110,1	103,5

Вкупниот општествен производ во 1956 година во однос на остварувањето во 1956 година ќе порасне за 5,9%. По 1 жител порастот на општествениот производ ќе изнесува 3,5%.

Подоброто користење на големите внатрешни резерви може да придонесе порастот на општествениот производ да биде поголем. Заради тоа напорите за зголемување на продуктивноста на трудот добиваат се поголемо значење во 1956 година.

II ГЛАВА

ИНДУСТРИЈА

1.

Индустриското производство во 1956 година се предвидува натаму да расте. Ова се засновува на новите индустриски објекти што се очекува да бидат пуштени во погон во оваа година, понатамошното зголемување производството на старите капацитети и подобро искористување на капацитетите пуштени во погон од 1953 до 1955 година.

За да се обезбеди предвиденото зголемување на индустриското производство ќе се преземат одделни мерки за обезбедување на пуштањето во погон на капацитетите предвидени со Планот, усвојување

и подобрување на технолошкиот процес, како и подобрување на организацијата на работата во нив.

Врз унапредувањето на индустриското производство повољно ќе се одразат и следните мерки:

а) користењето на амортизација за редовното одржување на капацитетите, инвестиционите средства наменети за помали реконструкции и рационализацији, увозот на опрема како и ориентација на потоните на домашните фабрики кон производството на опрема и машини потребни за реконструкција и рационализација;

б) на оспособувањето и стручното издигање на кадарот ќе му се посвети посебно внимание со помош на соодветните организации;

в) преземените мерки за смирување на пазарот, стабилизирање на условите за снабдување на увозни сировини.

2.

Врз база на постигнатите резултати во досегашниот развој, пуштањето во погон на новите капацитети, анализата на можноста за снабдување со репродукционен материјал, електрична енергија и погонско гориво, се очекува зголемување на производството за 30%. Се предвидува следното зголемување на физичкиот обем на производството.

Индекс на индустриско производство:

	1953	1954	1955	1956 *
базен индекс	100	125	145	180
верижен индекс	100	125	117	130

Порастот на индустриското производство во 1956 година е најголем годишен пораст од 1953 година наваму. Новите индустриски капацитети што се очекуваат да се пуштат во погон во 1956 година придонесуваат за зголемувањето на производството 16%, додека постојната индустрија придонесува 14%.

3.

Обемот на производството по стопански гранки изгледа:

Индекси на физичкиот обем на индустриското производство

	1954/53	1955/54	1956/55
Производство и распределба на електрична енергија	131	134	130
Производство на јаглен	78	124	103
Обоена металургија	99	110	98
Експлоатација и преработка на неметали	128	149	149
Металска индустрија	90	118	123
Производство на електрични материјали	—	—	127

*) Индексот е за вкупното производство што ќе се оствари во вид на пробно и редовно производство.

Индексите се пресметани во Заводот за стопанско планирање на НРМ врз основа на натуралните показатели при проширени номенклатури на пондерационите фактори на Сојузниот завод за статистика и евиденција. Индексите се заокружувани на цели бројки.

Хемиска индустрија	147	98	118
Индустрија на градежен материјал	109	104	119
Дрвна индустрија	97	111	116
Индустрија на хартија	140	185	126
Текстилна индустрија	139	138	148
Индустрија на кожи	104	132	111
Прехранбена индустрија	128	115	142
Тутунска индустрија	184	93	130
Експлоатација на шуми	103	129	108

Движењето на физичкиот обем на производството покажува дека за 1956 година се предвидува освен за обоената металургија, каде што е намалено производството на експортните хромни руди, пораст на производството во сите стопански гранки. Осетен пораст на производството се регистрира во стопанските гранки каде што во 1956 година се очекува производство од новите капацитети: електро-стоганството, индустријата на неметали, текстилната индустрија, металската индустрија, и прехранбената индустрија.

Посебен проблем за 1956 година се очекува да претставува редовното снабдување со јаглен, чија потрошувачка во нашата индустрија во 1955 година, а особено во 1956 година има голем пораст во сите видови и асортимани на јаглен, поради пуштањето во погон на новите капацитети.

Со предвиденото производство на 165.000 MWh електрична енергија, потребите на индустријата во 1956 година и потребите на останатите области и потрошувачи ќе бидат задоволени под услов ТЕЦ Маџари, која треба да работи со полно оптоварување, да биде редовно снабдена со јаглен и првиот агрегат на Хец. Маврово да започне со производство кон половината на 1956 година.

Реализацијата на производството во 1956 година не се очекува да биде проблем освен во новите капацитети пуштени во погон во 1955 и 1956 година

4.

Од 1955 година а особено со пуштањето во погон на новите капацитети во 1956 година, промените во структурата на производството можат да се видат од следниот преглед:

	1953	1954	1955	1956
производство на средства за работа	100	104	133	171
производство на материја за репродукција	100	125	138	166
производство на потрошна стока	100	122	146	242

Поголем пораст на производството на потрошната стока се јавува уште во 1955 година, а осетно во 1956 година. За ова придонесуваат новите објекти пуштени во погон со производството на: шупливо стакло, текстилни ткаенки и друго.

5.

Во текот на 1956 година се очекува да бидат пуштени во погон нови индустриски објекти со производство на 20.000 MW електрична енергија, 1.500 тони шавни цевки и лимени конструкции, 40.000 тони цемент, 265 тони разладувачки уреди, 120 тони воздушни кочници, 3.000.000 кв. мет. па-

мучни ткаенки, 1.500.000 кв. мет. волнени ткаенки, 300.000 кв. мет. ткаенки од природна свила, 640.000 кв. мет. од вештачка свила, производство во индустриските кланици и чување во ладилен простор на 1.500 тони свежо месо, 100 тони суво-месни производи, 800 тони маст за јадење, чување на 420 тони зеленчук и конзервирање на 591 тони зеленчук.

ГЛАВА III

ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1.

За унапредување на производството и перспективниот развој на земјоделството се предвидува да се преземат следните мерки:

а) проширување на употребата на агротехнички мерки,

б) проширување на мерките за унапредување на сточарството,

в) извесно зголемување и поцелосно усмерување на средствата за унапредување на земјоделството,

г) подобрување на организацијата на пазарот на земјоделските производи и зголемување на стоките за инвестициони потреби на селото,

д) подобра организација во спроведување на агротехничките мерки, како и проширување помошта на стручните и научните установи во земјоделството. Натамошно јакнење на стручните земјоделски служби,

е) да се подобри одржувањето на мелиоративните објекти од средствата на водните придонеси,

ж) да се посвети поголемо внимание на организацијата на работата во стопанските организации и издигањето на стручниот кадар.

Проширувањето на агротехничките мерки ќе се оствари и тоа:

а) со употребата на вештачки ѓубриња која ќе се зголеми од 7.600 тони во 1955 година на 14.000 тони во 1956 година,

б) со производството на квалитетно семе кое ќе се зголеми во следниот обем:

	во тони:	
	1955 година	1956 година
житарици — вкупно	1.336	7.580
индустриски култури	66	316
градинарски култури	3,8	16,7
кромпири	50	620
фуражни култури	204	840

За производството на квалитетно семе ќе се обезбедат потребни субвенции од фондовите за унапредување на земјоделството,

в) со средствата од фондовите за унапредување на земјоделството ќе се стимулира примената на зелено ѓубре, калцификацијата на почвите, изградбата на топли и полупотпли леи, опремувањето на семе-чистачните станици и друго.

3.

За унапредување на овоштарството и лозарството ќе се преземат следните мерки:

а) да се даваат субвенции од фондовите за унапредување на земјоделството за овошниот саден материјал употребен за подигање на овошни градини,

б) да се продолжи со реонирањето во овоштарството и лозарството,

в) да се продолжи со асанаџијата на овошните градини, за која цел ќе се обезбедат средства од околските фондови за унапредување на земјоделството,

г) да се прошири употребата на вештачките ѓубриња,

д) да се прошири борбата за заштита на лозјата од пероноспората и овоштите од болести и штетници.

4.

За унапредување на сточарството ќе се преземат следните мерки:

а) вештачко осеменување на добитокот ќе се спроведе во поголеми размери. Вештачки ќе се осеменат 10.000 крави и ќе се спроведе меринизација најмалку на 100.000 овци.

б) уматичувањето на добитокот ќе се прошири освен во општествените стопанства и во задружниот и приватниот сектор,

в) набавката на квалитетни машки приплодни грла ќе се стимулира од средствата на фондовите за унапредување на земјоделството,

г) заштитата на добитокот од болести и штетници ќе се спроведува во поголеми размери,

д) да се започне со микрореонирањето на одделни раси добиток,

е) да се зголеми инвестирањето во пасиштата за мелиорации, за изградба на водопоила, цистерни, патишта и друго,

ж) да се продолжи со лиценцирање на добитокот.

5.

За унапредување на земјоделството одделна улога ќе има зголемувањето на средствата за унапредување на земјоделството во општиот инвестиционен фонд на ФНРЈ, инвестициониот фонд на Републиката, околните, амортизационите фондови, како и другите фондови што се формираат од средствата на даноките и таксите. Од овие фондови ќе се обезбедат средства за следните цели;

а) за студии и иследувања во областа на мелиорациите ќе се обезбедат 232 милиони динари од Републичкиот инвестиционен фонд како неповратни средства,

б) за доизградување и доопремување на републичките земјоделски и научни установи ќе се обезбедат 38 милиони динари од фондот за унапредување на земјоделството на Републиката,

в) за уредување на пороите во мелиоративните објекти и другите поројни подрачја ќе се обезбедат 420 милиони динари,

г) започнатата изградба на објектите за преработка на земјоделските производи, како што се кланици, ладилници, конзервни фабрики, винарски илби и друго ќе продолжи во 1956 година,

д) во инвестициониот фонд на Републиката ќе се издвојат нови 900 милиони динари за инвестициони вложувања во земјоделството,

ѓ) во Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството ќе се обезбедат 91 милиони динари за давање на субвенции односно репреси за поважните мерки за унапредување на земјоделството,

е) во околинските инвестициони фондови ќе се обезбедат околу 294 милиони динари за инвестиции во земјоделството,

ж) во околинските фондови за унапредување на земјоделството ќе се обезбедат 218 милиони динари за стимулирање на поважните работи за унапредување на земјоделството,

з) во фондот за унапредување на пасиштата се предвидува да се формираат 150 милиони динари што ќе се употребат за унапредување на пасиштата;

и) општинските инвестициони фондови наменети за унапредување на стопанството на село, од своја страна ќе придонесат за унапредување на земјоделството.

6.

За унапредување на земјоделството ќе придонесе и средувањето на пазарот на селско-стопанските производи, ќе се вложат поголеми напори за оспособување на земјоделските задруги како фактор за унапредување на земјоделството и развивање на социјалистички односи на село. Ќе се преземат мерки за оспособување на задругите за размената село-град.

Во 1956 година се предвидува спроведување на измените во прописите за даночните обврски, воведување на прирез, воведување на разни такси на имоти, како и поставување на нов распон на даночните стопи, за да се изврши поцелисходна расподелба на данокот на доход на земјоделските производители.

Овие зголемени давања ќе се употребат за зголемување на средствата на постојните и формирање нови фондови за унапредување на земјоделството.

ГЛАВА IV

ШУМАРСТВО

1.

Во шумарството во 1956 година се предвидува поголем обем на работи за унапредување на шумарството:

а) изградба на комуникации за проширување на експлоатационите подрачја;

б) ќе се прошират работите на ресурекцијата и одржувањето негата и заштитата на шумскиот фонд;

в) проширување на пошумувањето на ерозивните подрачја, голините, зелените појаси и одржување на полезащитните појаси.

2.

Се предвидува сеча на 553.000 кубни метра бруто дрвна маса односно за 53.000 кубни метра повеќе отколку во 1955 година. Зголемувањето е овозможено со отворањето нови комплекси на зрела дрвна маса која не била користена поради недостиг на комуникации.

Односот помеѓу бруто и техничката маса ќе се подобри со поголемо учество на техничката маса.

Ќе се спроведува режиска експлоатација и организирана сеча како мерка за подобра експлоатација на дрвната маса и за зачувување на шумите.

ГЛАВА V

СООБРАКАЈ

1.

Патниот сообраќај во 1956 година ќе оствари поголем обем на транспортни услуги за 15% во однос на 1955 година. Тоа ќе се овозможи со подобра техничка готовност и исправност на возилата врз база на олеснувањата што се предвидени во Сојузниот и Републичкиот општествен план:

а) претпријатијата за јавен аутотранспорт се ослободуваат од оданочување на добивката, кој износ преку сопствениот инвестиционен фонд може да го користат за обнова и проширување на своите капацитети;

б) се ослободуваат од уплатување камата на основните средства;

в) се предвидува користење на амортизациониот фонд во полн износ, од кој 30% може да се употребат за увозна опрема, за набавка на аутоделови и гуми;

г) во 1956 година од Републичкиот инвестиционен фонд ќе се обезбедат средства за кредитирање на претпријатијата од јавниот ауто-сообраќај.

2.

Се предвидува формирање на фондови за одржување и модернизација на патиштата.

ГЛАВА VI

ГРАДЕЖНИШТВО

1.

Во 1956 година поради намалувањето на инвестициите се предвидува намалување на обемот на градежните работи.

	1954	1955	1956	1955
Индекс	100	99,9	66,3	66,4

2.

Намалувањето на градежните работи ќе има за последица намалување бројот на работната рака за 34,1%.

3.

За подобрување на работата во градежништвото ќе придонесе:

а) концентрирањето на градежната оператива, ќе овозможи подобра организација на градењето;

б) расположивата механизација користена на помал број градежни објекти ќе придонесе за поголем степен на механизираниост на работите, со што ќе се обезбеди побрзо и поквалитетно изведување на работите;

в) се очекува поредовно снабдување на градилиштата со градежни материјали, а посебно со градежни материјали од локални извори.

Горните услови ќе придонесат за зголемување на продуктивноста на трудот.

4.

Во 1956 година ќе се зголемат инвестициите за механизацијата во градежништвото. За таа цел покрај средствата на стопанските организации се предвидуваат кредити од Општиот инвестиционен фонд и Инвестициониот фонд за Републиката.

ГЛАВА VII

ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

1.

Во секторот на трговијата, угостителството и туризмот се предвидуваат посебни мерки за управување на инвестициите, за подобрување на техничката опременост на пазарот со земјоделски производи, за модернизација и реконструкција на трговската и угостителската мрежа.

2.

Во 1956 година ќе се засили улогата и организацијата на државните инспекциски органи заради поинтензивно спроведување на преземените мерки за регулирање на пазарот.

Ќе се настои да се потстакне поширока општествена контрола над работата на трговските претпријатија и дуќани.

Посебно внимание ќе му се посвети на смалувањето на посредниците во стоковниот промет. Закрепувањето и проширувањето на организацијата и учеството на задругите во стоковниот промет ќе придонесе да подобра размена помеѓу градот и селото.

Начинот на распределба на вкупните приходи во 1956 година ќе се применува како и од претходните години, со тоа што трговските претпријатија и дуќани ќе бидат ослободени од плаќање на сојузен данок на добивката. Покрај тоа во 1956 година се предвидува измена во распределбата на фондот за плати, која подобро ќе ги стимулира работните колективи за зголемување на стоковниот промет.

3.

Во 1956 година ќе се поострат условите и критериумите за работата на надворешно-трговските претпријатија, а ќе се вложат и поголеми напори за координација на работата помеѓу извозните претпријатија при настапувањето на странски пазари, за да се отстранат досегашните негативни работи.

4.

Угостителството во 1956 година ќе работи на иста основа како и во 1955 година. Економските инструменти за угостителството ќе ги одредуваат народните одбори во согласност со политиката што ќе ја водат за развојот на туризмот и угостителството. Платниот фонд ќе се формира како и досега врз база на извршениот промет.

Во 1956 година треба да се очекува понатамошен развојот на домашниот и странскиот туризам, заради кое интензивно се работи во последните години за создавање на потребни услови.

5.

Се предвидува стоковниот промет во 1956 година да биде поголем во трговијата за 1,4%, а во угостителството ќе се задржи на истата висина како и во 1955 година.

ГЛАВА VIII

ИЗВОЗ

1.

Во 1956 година се предвидува понатамошен пораст на извозот за 4% во споредба со 1955 година. Поедно зголемување на извозот се очекува на индустриски стоки.

2.

Порастот на извозот по група на производи е следниот:

	1955	1956
индустриски стоки	100	136
тутун	100	100
земјоделски стоки	100	106

3.

Потстакнувањето на помали рационализации и реконструкции ќе се овозможи побрзо зголемување на извозот односно смалување на увозот. Во таа смисла е предвидено на извозниците да им се даваат посебни кредитни и девизни олеснувања.

Со уредување на алокации ќе се осигури извоз во предвидените количини за оние производи што заземаат битно место во нашиот извоз.

ГЛАВА IX

ЗАНАЕТЧИСТВО

1.

За занаетчиските претпријатија и дуќани од општо-општествениот сектор на стопанството во 1956 година ќе се применува истиот начин на распределба на вкупниот приход како и во индустријата и рударството, со таа разлика што утврдувањето на висината на амортизационите стопи и стопите на каматата на основните средства ќе го вршат народните одбори.

Износот што произлегува од обврската по основа на каматата на основните средства, како и делот од добивката во висина на сојузниот данок на добивка, споменатите стопански организации го уплатуваат во полза на инвестиционите фондови на општините.

Еднквата распределба и намена на средствата што ќе ги оствари занаетчиството, при услов на нивно рационално користење, овозможува да се подобри во голем степен техничката опременост на стопанските организации во оваа област, како и да се прошири мрежата на занаетчиските дуќани од занаетите од чии услуги се уште се чувствува недостиг и особена потреба.

Се предвидува за инвестиционо вложување во 1956 година да се издвојат од амортизациониот фонд, каматата на основните средства и делот од добивката вкупно околу 350 милиони динари.

Во овие општини во кои занаетчиството е слабо застапено, неговиот развојот ќе се овозможи со

вложување на средства од околицките инвестициони фондови.

Прописите со кои се регулираат обврските на приватните занаетчи за 1956 година, овозможуваат создавање еднакви услови на двата сектори на пазарот, преку реално утврдување на доходот и реално оданочување на приватните занаетчи.

2.

Во 1956 година се предвидува обемот на занаетчиското производство и услугите да порасне за 7% во споредба со 1955 година.

ГЛАВА X ИНВЕСТИЦИИ

1.

Се оценува дека вкупните инвестициони средства во 1956 година ќе бидат помали од тие во 1955 година. Смалувањето во 1956 година произлегува од:

а) смалувањето обемот на инвестициите финансирани од општиот инвестиционен фонд поради извршувањето на објектите и незапочнувањето на нови такви.

б) големото намалување на нестопанските инвестиции финансирани од буџетите. Ова намалување на буџетските инвестиции во 1956 година ќе има за последица прекратување и забавување на понатамошната градба на знатен дел од објектите започнати во минатите години.

2.

Инвестиционите средства во 1956 година ќе се обезбедат од следните извори:

- а) од општиот инвестиционен фонд,
- б) од Републичкиот инвестиционен фонд,
- в) од средствата на околиците, општините и стопанските организации,
- г) од Буџетот на Народна Република Македонија,
- д) од фондовите за кредитирање на станбената изградба,
- е) од сојузниот фонд за геолошки и рударски истражувања,
- е) од средствата на амортизациониот фонд.

Средствата на републичкиот инвестиционен фонд ќе се користат за плаќање на пречекорувачката во 1955 година за објектите на општиот инвестиционен фонд, партиципациите и гаранциите за кредитите склучени во 1955 година, за продолжување на изградбата на објектите започнати во 1955 година финансирани од фондот за наменски инвестиции, како и за реконструкции и рационализации во индустријата и во другите стопански области. Се предвидуваат средства за изградба на нови објекти во земјоделството.

Инвестиционите фондови на околиците и општините, по покривање на обврските, исто така ќе служат за финансирање на ситни реконструкции и рационализации во стопанството.

ГЛАВА XI

ПАЗАР И СТОКОВНО-ПАРИЧНИ ОДНОСИ

1.

Во билансот на вкупните парични приходи и расходи на населението во 1956 година се карактеристични следните моменти:

а) паричните приходи на населението се предвидува да пораснат за 5,6 во споредба со 1955 год.

Зголемувањето на паричните приходи се предвидува во откупите и патните и селидбените трошоци. Платниот фонд се предвидува да остане во висина на остварениот во 1955 година. Намалување на примањата во однос на остварените во 1955 година се предвидува при социјалните примања, поради спроведување на прописите за примање на детски додатоци и минималните пензии.

б) Паричните нестоковни расходи на населението се предвидува да се зголемат за 31% во споредба со 1955 година. Осетно зголемување се предвидува при буџетските примања, поради извршените измени во системот на оданочувањето на селско-стопанските производители.

2.

Врз основа на вкупните парични приходи и нестоковни расходи, во 1956 година се предвидува да се формираат куповни фондови приближно на нивото од 1955 година.

3.

Со предвидениот стоквен промет во 1956 година се очекува повлекување на неубраните куповни фондови од околу 800 милиони динари.

4.

Во 1956 година врз основа на предвидениот пораст на индустриското производство, увозот на стоки за лична потрошувачка, како и врз основа на предвидените стоквно-парични односи се предвидува постепено стабилизирање на предлагањето и барањето и помирно движење на цените.

ГЛАВА XII

ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД И НАРОДЕН ДОХОД

1.

Врз основа на изнесените смерници се очекува пораст на вкупниот општествен производ за 5,9%.

Движење на вкупниот општествен производ:

1954	1955	1956	1956/55
100	111,0	117,5	105,9

Движењето на вкупниот општествен производ по глава на жител изнесува:

	1954	1955	1956	1956/55
вкупен општествен производ	100	111,0	117,5	105,9
население	100	102,3	104,7	102,3
општествен производ на еден жител	100	108,5	112,2	103,5

2.

Предвидениот пораст на народниот доход изгледа:

1954	1955	1956	1956/55
100	110,8	117,2	105,8

Движењето на народниот доход по глава на жител изгледа:

	1954	1955	1956	1956/55
народен доход	100	110,8	117,2	105,2
население	100	102,3	104,7	102,3
народен доход на еден жител	100	108,4	111,9	103,2

ГЛАВА XIII

РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА СО КОИ РАСПОЛАГА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1.

Вкупните средства со кои ќе располагаат Републиката и народните одбори заедно со дотациите од Сојузот во 1956 година ќе изнесува 21.271 милиони динари.

2.

Средствата со кои располагаат Републиката и околиците по намена изгледаат:

	Во милиони динари	
	1955	1956
Вкупно:	18.963	21.271
Од тоа:		
буџети	13.401	10.051
во тоа:		
буџетски инвестиции	5.282	1.020
фондови	5.562	11.220

3.

Вкупните средства со кои ќе располагаат Републиката и народните одбори во 1956 година се предвидува да бидат поголеми за 12% во споредба со 1955 година.

4.

Расподелбата на средствата на Народната Република во 1955 и 1956 година изгледа:

	Во милиони динари	
	1955	1956
Вкупно:	11.891	12.171
буџети	2.835	3.440
буџетски инвестиции	4.074	526
дотации и помощи на околиците и општините	2.008	1.134
фондови	2.974	7.071

За расходите на Републиката е карактеристично следното:

а) расходите на републичкиот буџет (без буџетски инвестиции) се поголеми за 21% во споредба со 1955 година поради зголемените расходи што произлегуваат од сојузните и републичките прописи донесени во текот на 1955 и 1956 година.

б) републичките буџетски инвестиции се намалуваат за 87% во споредба со 1955 година поради недостигот на средства и политиката на стабилизација на пазарот како една од основните концепции на општествениот план.

Зголемувањето кај фондовите основно произлегува од зголемувањето на средствата на инвестициониот фонд на Републиката од средствата на

сојузната дотација. Намената на оваа дотација е за покривање на обврските, продолжување на финансирањето на објектите финансирани од средствата на Сојузниот фонд за наменски инвестиции и друго.

5.

Вкупните средства со кои ќе располагаат околиците и општините во 1956 година се зголемени за 14% во однос на средствата од 1955 година. Зголемувањето на средствата главно произлегува поради зголемувањето на средствата на фондовите.

ДЕЛ ВТОРИ

ПРОПИСИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И МЕРКИ

ГЛАВА XIV

РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

1.

Делот од данокот на промет од 24%, што според Сојузниот општествен план за 1956 година и припаѓа на Републиката, им се отстапува на околиците во следните проценти од вкупниот данок на промет:

Битолска околица	2,5%
Кумановска околица	4,5
Охридска околица	4,5
Скопска околица	1,5
Тетовска околица	4,5
Титоввелешка околица	4,5
Штипска околица	4,5

2.

Данокот на промет од вино и ракија, освен данокот на промет во угостителството и трговијата на мало, што според Сојузниот општествен план и припаѓа на Републиката, им се отстапува на околиците во висина од 95%.

3.

Индивидуалните производители на тутун плаќаат 8% данок на промет од продажната цена на тутунот.

Данок на промет што ќе се добие со примена на претходниот став им припаѓа:

- 10% на Републичкиот буџет
- 90% на буџетите на околиците.

Се овластува Извршниот совет да донесе прописи за начинот на пресметувањето и наплатата на данокот на промет од тутун.

ГЛАВА XV

УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО СРЕДСТВАТА ЗА БУЏЕТИТЕ НА ОКОЛИЦИТЕ ОД ДОБИВКАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во средствата за буџетите на околиците од добивката на стопанските организации, Републиката учествува со 10%.

ГЛАВА XVI

РАСПОДЕЛБА НА ДАНОКОТ НА ДОХОД

1.

Од вкупниот износ од данокот на доход од земјоделството ќе се уплатуваат 6% во корист на Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството.

2.

Делот на данокот на доход од земјоделството што преостанува по издвојувањето на делот за Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството, Околинскиот инвестиционен фонд и фондот за пожарникарството определени со сојузни прописи се распределуваат.

10% на Републичкиот буџет

90% на буџетите на околиите

3.

Делот на данокот на доход од самостојни зајиманија и имоти, што преостанува по издвојувањето на фондот за пожарникарство определен со сојузни прописи се распределува:

10% на Републичкиот буџет

90% на буџетите на околиите

ГЛАВА XVII

ОПШТИНСКИ ПРИРЕЗ НА ПРИХОДИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Максималната стопа на општинскиот прирез на приходите од земјоделството се одредува 9% од катастарскиот приход од земјата.

ГЛАВА XVIII

КОНТИГЕНТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ

1.

Максималната сеча во 1956 година на територијата на Народна Република Македонија се утврдува на 553.000 м³ груба дрвна маса.

2.

Се овластува Извршниот совет да ја пропише максималната сеча по одделни реони и шумски стопанства.

ГЛАВА XIX

ИНВЕСТИЦИИ И ФОНДОВИ

1.

Општествени фондови преку кои Републиката обезбедува средства за кредитирање и финансирање на инвестициите се: Републичкиот инвестиционен фонд, Републичкиот станбен фонд формиран по посебни прописи, Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството, Републичкиот фонд за унапредување на шумарството, Републичкиот фонд за патиштата, Републичкиот фонд за уредување на водите и Републичкиот фонд за следни работи и фондови формирани со одделни прописи.

2.

Републички инвестиционен фонд

1) Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд се формират:

а) од стасаните ануитети по користените заеми од Општиот инвестиционен фонд во 1953, 1954 и 1955 година, кои што со Сојузниот општествен план за 1956 година и се отстапуваат на Републиката;

б) од стасаните ануитети по дадените заеми од Републичкиот инвестиционен фонд;

в) од дотацијата на Општиот инвестиционен фонд на ФНРЈ.

2) Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд ќе се употребат:

а) за покривање на обврските поради пречекување на износите по одобрените инвестициони кредити од Општиот инвестиционен фонд;

б) за покривање на обврските што настанаа по прописите за гаранциите и учеството во инвестициите за кои се одобрени заеми од Општиот инвестиционен фонд;

в) за продолжување на работите на објектите чија изградба е започната во 1955 година;

г) за реконструкција и рационализација во постојаните стопански организации во индустријата и рударството, земјоделството, аутосообраќајот, градежништвото и угостителството;

д) за нови инвестиции во земјоделството,

е) за дотација на фондот за уредување на водите;

ж) за дотација на фондот за истражувачки работи;

з) за дотација на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството.

3) Народната банка на ФНРЈ — Централата за Народна Република Македонија ќе распише одделни конкурси за следните работи:

а) за стопанските организации во индустријата и рударството;

б) за стопанските организации во аутосообраќајот;

в) за стопанските организации во градежништвото;

г) за земјоделските стопански организации и индивидуалните земјоделски производители;

д) за трговијата, угостителството и туризмот.

4) Се овластува Извршниот совет да донесе поблиски прописи за условите под кои ќе им се доделуваат кредити на стопанските организации и индивидуалните земјоделски производители.

5) Се овластува Извршниот совет да донесе прописи за укинување на постојниот инвестиционен фонд и пренесување на правата, обврските и средствата на Републичкиот инвестиционен фонд, формиран со овој Општествен план.

3.

Републички фонд за кредитирање на станбената изградба

1) Средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на станбената изградба ќе се формираат од:

а) придонесот за фондот за кредитирање на станбена изградба што ќе уплатуваат по посебни

прописи градилиштата кои се прогласени за привремени;

б) придонесот што се уплатува во Републичкиот фонд за кредитирање на станбената изградба од општинските фондови за кредитирање на станбената изградба.

Се овластува Извршниот совет да пропише кои градилишта се сметаат за привремени.

2) Средствата од фондот за кредитирање на станбената изградба ќе се употребуваат за давање на кредити за станбената изградба спрема посебни прописи.

3) Републиката учествува во општинските фондови за кредитирање на станбената изградба со 10%

Во општинските фондови за кредитирање на станбената изградба што се формираат на територијата на град Скопје Републиката не учествува.

4.

Републички фонд за унапредување на земјоделството

Средствата на Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството се формираат со издвојување 6% од данокот на доход од земјоделството.

Средствата што ќе се формираат со примена на стопата од претходниот став ќе изнесуваат во 1956 година околу 91 милион динари.

Средствата на Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството ќе се употребат:

а) за субвенционирање на производството на квалитетно семе;

б) за субвенционирање на овошниот саден материјал;

в) за набавка на квалитетен расплоден машки добиток;

г) за инвестиции во републичките земјоделски установи и заводи;

д) за други намени за унапредување на земјоделството.

5.

Републички фонд за унапредување на шумарството

Средствата на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството ќе се формираат со дотација од Републичкиот инвестиционен фонд.

Средствата на овој фонд ќе се употребат:

а) за финансирање изградбата на шумски патишта;

б) за наменски дотации на околинските фондови за унапредување на шумарството.

Во 1956 година Републиката не учествува во околинските фондови за унапредување на шумарството.

6.

Фондови за патишта

1) Се формираат фондови за патишта на Републиката, околините и општините.

Средствата на фондовите за патишта ќе се употребуваат за инвестиционо и редовно одржување и модернизација на патиштата. Средствата на фондовите за патишта на општините што потекнуваат од месниот самопридонес, можат да се упо-

требат и за изградба на нови патишта од IV ред, како и за приклучоци на овие патишта.

2) Приходите на фондовите за патишта се распределуваат по одделни фондови и тоа:

а) Данок на промет на транспортните услуги од приватни возила.

Фондови за патишта Републички Околински

во Скопска околија	90%	10%
во Кумановска околија	40	60
во Тетовска околија	70	30
во останатите околии	—	100

б) Државни такси за моторни возила.

Фондови за патишта Републички Околински

во Скопска околија	90%	10%
во Кумановска околија	40	60
во Тетовска околија	70	30
во останатите околии	—	100

в) Државни такси од запрежни возила.

Фондови за патишта Републички Окол. Општин.

во Скопска околија	50	20	30
во останатите околии	—	70	30

г) Општински такси на возилата, во сите околии 50% во околинските фондови за патишта 50% во општинските фондови за патишта.

3) Во Републичкиот фонд за патишта во 1956 година ќе се формираат средства во износ од околу 87 милиони динари.

Средствата на овој фонд ќе се употребат за одржување на патот од I ред Качаник — Скопје — Гевгелија и дотации на околинските фондови за патишта. Се овластува Извршниот совет да ја одреди висината на дотациите на патните фондови на околините.

7.

Републички фонд за истражувачки работи

Се формира Републички фонд за истражувачки работи.

Средствата на Републичкиот фонд за истражувачки работи се формираат од дотации и приходи што се добиваат со продажба на рудата добиена при истражувачките работи.

Средствата на овој фонд ќе се употребат првенствено за истражувачки работи, за рударски, геолошки, технолошки и научно-истражувачки работи на металите, неметалите и јагленот.

Се овластува Извршниот совет да изврши распределба на средствата на овој Фонд и да пропише начин за користење на средствата.

8.

Републички фонд за уредување на водите

Се формира Републички фонд за уредување на водите.

Средствата на овој Фонд ќе се формираат од дотации и од други средства што ќе се утврдат со одделни прописи.

Средствата што ќе се формираат во 1956 година ќе се употребуваат:

- а) за студии и истражувања во мелiorациите;
- б) за студии и уредување на пороице.

Се овластува Извршниот совет да донесе прописи за начинот за користењето на средствата.

ГЛАВА XX

ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА

1.

Во 1956 година Републиката ќе располага со средства во износ од 12.171 милион динари.

2.

Средствата од претходниот оддел Републиката ќе ги обезбеди од следните извори:

	Во мил. динари
а) данок на промет	1.935
б) данок на промет од вино и ракија	6
в) данок на промет од транспортни услуги	49
г) данок на промет од тутунопроизводителите	47
д) учество во средствата за буџетите на око- лиите од добивката на стопанските орга- низации	132
ѓ) данок на доход од земјоделството	209
е) данок на доход од други занимања и имоти	38
ж) анuitети	930
з) буџетски приходи	174
и) придонес за станбената изградба	163
ј) такси на моторни и запрежни возила	33
к) дотации од федерацијата на буџетот	2.659
л) дотации од Општиот инвестиционен фонд на Републичкиот инвестиционен фонд	5.800

ГЛАВА XXI

УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

1.

1) Средствата со кои не располага Републиката во 1956 година во висината од 12.171 милион динари се распределуваат:

	во мил. динари
а) Републички буџетски инвестиции	526
б) Општествени фондови	3.440
в) Дотации на народните одбори	934
г) Републички инвестиционен фонд	5.553
д) Фонд за кредитирање на станбената изградба	163
ѓ) Фонд за унапредување на земјоделството	91
е) Фонд за унапредување на шумарството	335
ж) Фонд за уредување на водите	652
з) Фонд за истражувачки работи	190
и) Фонд за патишта	87
ј) Помош на град Скопје — за изградба на училишта	209

2) Средствата што му се доделуваат на град Скопје како помош за изградба на училишен про-

стор ќе се употребат во согласност со Извршниот совет.

2.

Средствата за дотации на народните одбори се доделуваат на:

	во милиони динари
Кумановска околија	185
Охридска околија	429
Тетовска околија	198
Штипска околија	122

3.

Средствата за републички буџетски инвестиции ќе се употребат за:

	во мил. динари
1. просветни објекти	
а) довршување на Радио-станицата во Скопје	24,5
б) довршување на адаптацијата на згра- дата на Ректоратот во Скопје	15
в) довршување на Сеизмолошката ста- ница во Скопје	11
2. инвестиции во здравствени објекти	
а) клинички блок	85
3. станбена изградба за потребите на адми- нистрацијата на Извршниот совет	100
4. за најнеопходни работи во врска со до- вршување и конзервирање на објек- тите чија изградба е финансирана во 1955 година	

Се овластува Извршниот совет да изврши рас-
поделба на овие средства.

ГЛАВА XXII

1.

Се овластува Извршниот совет да донесува по-
блиски прописи и мерки за спроведување на Оп-
штествениот план.

2.

Општествениот план на Народна Република
Македонија влегува во сила од денот на објавува-
њето, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

102.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) ЗА 1956 ГОДИНА

На основа чл. 71 точ. 11 од Уставниот закон за
основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република
Македонија, се прогласува Законот за буџетот на
Народна Република Македонија (Републички бу-
џет) за 1956 година, што го усвои Народното собра-
ние на Народна Република Македонија на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 25

и 26 април 1956 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 25 и 26 април 1956 година.

У бр. 6

10 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) ЗА 1956 ГОДИНА

Член 1

Републичкиот буџет за 1956 година со следните прилози содржи:

I. Републичкиот буџет

со приходи од	Динари	2.450.000.000
со расходи од	Динари	5.100.000.000
и со вишок на расходи над приходите	Динари	2.650.000.000

II. Претсметките на установите со самостојно финансирање

со приходи од	Динари	2.010.841.000
со расходи од	Динари	2.418.491.000
и со вишок на расходи над приходите	Динари	407.650.000

III. Претсметките на одделните фондови

со приходи од	Динари	1.020.000.000
со расходи од	Динари	1.038.222.000
и со вишок на расходи над приходите	Динари	18.222.000

Член 2

Вишокот на расходите над приходите по буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет), во вкупен износ од Дин. 2.650.000.000 се покрива со дотација на Сојузниот буџет.

Член 3

Вишокот на расходите по претсметките на установите со самостојно финансирање, во вкупен износ од Динари 407.650.000 се покрива со дотација од Републичкиот буџет.

Член 4

Вишокот на расходите по претсметките на одделните фондови, во вкупен износ од Динари

18.222.000 се покрива со дотација од Републичкиот буџет.

Член 5

Се овластува Извршниот совет да ги утврди процентите по кои установите со самостојно финансирање ќе извршат распоред на вишокот на сопствените приходи над планираните по одделни фондови, а кој вишок ќе го остварат со успешно организирање на работата во текот на 1956 година.

Член 6

Се овластува Извршниот совет на Народното собрание да при укинувањето, спојувањето и менувањето на републичките органи и установи расходите одобрени по нивните претсметки да ги распореди на новооснованите, споените и изменетите републички органи и установи и да ги утврди нивните претсметки.

Член 7

Средствата што надлежните заводи за социјално осигурување, во смисла на чл. 24, 26 и 29 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците, ги враќаат во полза на поодделните позиции во личните расходи по претсметките на републичките органи и установи не можат да се користат без согласност од надлежниот орган за финансии.

Член 8

На терет партиите и позициите на функционалните расходи по претсметките на државните органи и установи не можат да се вршат расходи кои имаат соодветна намена по позиции во личните и оперативните расходи по претсметките.

Член 9

На терет кредитите предвидени во претсметките на републичките органи и установи за плаќање на придонесот за социјално осигурување и придонесот на станбената изградба не можат да се позголемуваат по пат на вирман кредитите за исплата на личните расходи.

Член 10

Нови поставувања кај републичките органи и установи и установите со самостојно финансирање, доколку за таа цел во претсметките не се обезбедени потребни финансиски средства и со систематизацијата нема утврдено работни места, можат да се вршат само со претходна согласност на Извршниот совет.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“ со важност од 1 јануари 1956 година.

ПРЕГЛЕД
НА ПРИХОДИТЕ И РАСКОДИТЕ ПО БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРИХОДИ		РАСХОДИ	
Приходи од стопанството	2.120,000.000	I. Расходи на републичките органи и установи:	
Приходи од населението	156,000.000	— расходи за нестопански инвести-	
Приходи од републичките органи и		ции на републичките органи и	
установи	115,090.000	установи	616,260.000
Останати приходи	58,910.000	— лични, оперативни и функцио-	
Дотација за урамнотежување на		нални расходи на републичките	
буџетот	2.650,000.000	органи и установи	2.565,494.000
		— илинденски пензии	80,000.000
		— дотации на установите со само-	
		стојно финансирање	351,450.000
		— дотации на општествените орга-	
		низации	81,300.000
		— дотација на Републичкиот фонд	
		за стипендии	18,222.000
		— буџетски резервен фонд	253,274.000
		II. Дотации и помош на околиците	1.134,000.000
		на Кумановска околица	185,000.000
		на Охридска околица	429,000.000
		на Тетовска околица	198,000.000
		на Штипска околица	122,000.000
		помош на град Скопје	
		за изградба на учили-	
		шни згради	200,000.000
		ВКУПНО:	5.100,000.000

103.

**УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА
СМЕТКА ПО БУЏЕТОТ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1954 ГОДИНА**

На основа чл. 71 точ. 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за завршната сметка по буџетот на Народна Република Македонија за 1954 година, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 25 и 26 април 1956 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 25 и 26 април 1956 година.

У бр. 7
10 мај 1956 година
Скопје

Претседател на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

**ЗАКОН
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ПО БУЏЕТОТ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 1954 ГОДИНА**

I.

Член 1

Остварените приходи и извршените расходи во буџетската 1954 година по буџетот на Народна Република Македонија изнесуваат и тоа:

Приходи	Динари	8,940,703.674
Расходи	Динари	7,769,852.826
Вишок приходи	Динари	270,850.848

II.

Остварените приходи и извршените расходи во буџетската 1954 година по завршните сметки за извршување претсметките на приходите и расходите на установите со самостојно финансирање изнесуваат, и тоа:

Приходи	Динари	1.202,472.887
Расходи	Динари	1.145,964.033

Член 2

Се одобрува завршната сметка по буџетот на Народна Република Македонија за 1954 година, составена согласно прописите по член 48 и 49 од Основниот закон за буџетите.

Член 3

Завршната сметка по буџетот на Народна Република Македонија за 1954 година заедно со завршните сметки на установите со самостојно финансирање е составен дел од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот од објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

104.

На основа чл. 160 во врска со чл. 85 став 1 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републичката изборна комисија

ОБЈАВУВА

дека за дополнителните избори за народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, што ќе се одржат во изборната околина III на 3 јуни 1956 година, е потврдена кандидатурата на Страшо Трендов Христов, од Скопје.

Бр. 40

17 мај 1956 година

Скопје

Републичка изборна комисија

Зам. Секретар,

Претседател,

Тома Лазаров, с. р.

Асен Груѓиче, с. р.

Огласен дел**РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ**

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 7080/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 153, рег. бр. 153, занаетчишкиот дуќан под фирма: Слаткар Алил Казим Асановски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алил Казим Асановски. (595)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 6876/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 154, рег. бр. 154, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Димитар Ѓорѓев Коцевски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на машки алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Ѓорѓев Коцевски. (596)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 6908/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 152, рег. бр. 152, занаетчишкиот дуќан под фирма: Курчија Драги Стојманов Манасиевски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е Курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги Стојманов Манасиевски. (597)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 5964/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-

шките дуќани и работилници на страна 151, рег. бр. 151, занаетчишкиот дуќан под фирма: Колар Момчило Борисов Арсиќ, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Момчило Борисов Арсиќ. (598)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 6227/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 150, рег. бр. 150, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ориентал-слаткар Милан Арсов Андоновски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Арсов Андоновски. (599)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 7761/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 170, рег. бр. 170, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Трајко Борисов Деспотовски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на машки алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Борисов Деспотовски. (600)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 7776/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 169, рег. бр. 169, занаетчишкиот дуќан под фирма: Курчија Благој Нацев Јаневски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: Курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Нацев Јаневски. (601)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 7747/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 168, рег. бр. 168, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Ристо Ангелов Давовски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на машки алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Ангелов Давовски. (602)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 3101/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 148, рег. бр. 148, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер Нијази Рамадан Фазлиовски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нијази Рамадан Фазлиовски. (603)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 2204/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 147, рег. бр. 147, занаетчишкиот дуќан под фирма: Сарач Станојко Митев Станојковски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: сарачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Станојко Митев Станојковски. (604)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 3281/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 146, рег. бр. 146, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација Ристо Стојанов Гориќ, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Стојанов Гориќ. (605)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 4941/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 145, рег. бр. 145, занаетчишкиот дуќан под фирма: Оџачар Вереш Јосипа Степан, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: оџачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вереш Јосипа Степан. (606)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 6211/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 149, рег. бр. 149, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација Бранко Ванев Стојановски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко Ванев Стојановски. (607)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 7700/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 160, рег. бр. 160, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ориентал-слаткар Драгољуб Ѓорѓев Колевски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгољуб Ѓорѓев Колевски. (608)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 7566/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 159, рег.

бр. 159, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ориентал-слаткар Андруш Димов Трајковски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андруш Димов Трајковски. (609)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 7696/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 158, рег. бр. 158, занаетчишкиот дуќан под фирма: Тенекеџија Петровиќ Александар Божидар, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петровиќ Александар Божидар. (610)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 6922/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 161, рег. бр. 161, занаетчишкиот дуќан под фирма: Слаткар Мустафа Фериз Заими, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафа Фериз Заими. (611)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 7675/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 162, рег. бр. 162, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ориентал-слаткар Драгомир Спиоров Ангелковски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгомир Спиоров Ангелковски. (612)

СОДРЖИНА

	Страна
101. Указ за прогласување на Општествениот план на Народна Република Македонија за 1956 година	185
Општествен план на Народна Република Македонија за 1956 година	185
102. Указ за прогласување на Законот за буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) за 1956 година	196
Закон за буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) за 1956 г.	197
103. Указ за прогласување на Законот за завршната сметка по буџетот на Народна Република Македонија за 1954 год.	198
Закон за завршната сметка по буџетот на Народна Република Македонија за 1954 г.	193
104. Објава за потврдување кандидатура за дополнителните избори за народен пратеник	199